

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (3) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 јули 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Идриз Ибрахимовиќ со бр. УП2 09-151/21 од 28 јуни 2021 година, против Решението со кое се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр. 03-1328/35 од 22.04.2021 година на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СЕ ОДБИВА.
2. Решението со кое се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр. 03-1328/35 од 22.04.2021 година на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, СЕ ПОНИШТУВА И РЕШАВА.
3. Се задолжува Снабдување БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје да изврши корекција на варијабилниот дел од надоместокот за топлинска енергија соодветно на пропишаниот табеларен норматив и согласно средната температура од Записник на измерени температури на воздухот составен на ден 20.01.2021 година.
4. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Идриз Ибрахимовиќ до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе приговор бр. УП2 09-151/21 од 28 јуни 2021 година, против Решението со кое се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр.03-1328/35 од 22.04.2021 година на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, (во понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје).

Снабдување БЕ Скопје како првостепен орган во постапката донело Решението со кое се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр. 03-1328/35 од 22.04.2021 година врз основа записнички утврдената состојба во просториите на потрошувачот.

Незадоволен од решението на Снабдување БЕ Скопје, именуваниот поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

На 06 јули 2021 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Решението со кое се одредува корекција на надоместокот за топлинска енергија бр. 03-1328/35 од 22.04.2021 година на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје.
- Записник на измерени температури на воздухот составен на ден 11.01.2017 година и
- Записник на измерени температури на воздухот составен на ден 20.01.2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 8 став (1) од Правилникот за утврдување на квалитетот на испорачаната топлинска енергија, врз основа на утврдената состојба и записникот се врши корекција на варијабилниот дел од надоместокот за топлинска енергија соодветно на пропишаниот табеларен норматив.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата.

УП2 09-151/21
19 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски